

Наставно-научниот совет, на 41.седница, одржана на 12. 2. 2021 година, донесе

**СТАТУТАРНА ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Статутот
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје –Факултет за земјоделски науки и
храна – Скопје**

Член 1

Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување во Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје, донесен на 22. седница на Наставно-научниот совет одржана на 5.9.2019 година и дадена согласност на Универзитетскиот сенат (Универзитетски гласник бр. 450 од 15 октомври 2019 година).

Член 2

Членот 48, став 1 се менува и гласи:

**Факултетското студентско собрание
брои 10 претставници на студентите и
претседател.**

Член 3

Во членот 58, се додава нова алинеја 21, која гласи:

- Донесува одлуки за меѓународни проекти

Член 4

Член 70, став 5 се брише.

Член 5

Членот 73, став 1 се менува и гласи:

**Деканатската управа е орган на управување
на Факултетот и има 12 членови.**

Член 6

Член 74, алинеја 5 се брише.

Член 7

Членот 78, став 2 се менува и гласи:

За раководител на советот, деканот именува еден од продеканите или еден од членовите на советот за втор циклус студии.

Член 8

Членот 24 се менува и гласи:

**1. Институт за растително
производство**

Катедри:

- Катедра за специјално поледелство
- Катедра за преработка на поледелски производи
- Катедра за генетика и селекција
- Катедра за градинарство и цвекарство
- Катедра за агрометеорологија.

Лаборатории во Институтот:

- Лабораторија за тутун и тутунски производи
- Лабораторија за житни култури и преработки од житни култури
- Лабораторија за индустриски култури
- Лабораторија за фуражни култури
- Лабораторија за градинарство и цвекарство
- Лабораторија за квалитет на житни култури
- Лабораторија за молекуларна генетика и селекција на растенијата
- Лабораторија за микроскопска генетика
- Лабораторија за агрометеорологија
- Лабораторија за култура на ткиво.

**2. Институт за овоштарство, лозарство
и винарство**

Катедри:

- Катедра за овоштарство
- Катедра за лозарство и винарство.

Лаборатории во Институтот:

- Лабораторија за овоштарство
- Лабораторија за лозарство
- Лабораторија за винарство

- Лабораторија за оценување на овошје, грозје, вино и јаки алкохолни пијалаци.

3. Институт за анимална биотехнологија

Катедри:

- Катедра за сточарство
- Катедра за здравје и благосостојба на животните
- Катедра за исхрана и технологија на добиточна храна
- Катедра за технологија на анимални производи
- Катедра за биохемија и генетско инженерство.

Лаборатории во Институтот:

- Лабораторија за анатомија и физиологија на животните
- Лабораторија за здравствена заштита и благосостојба на животните
- Лабораторија за овчарство и козарство
- Лабораторија за говедарство и коњарство
- Лабораторија за биохемија и молекуларна биологија
- Лабораторија за ГМО
- Лабораторија за анализа на храна за животни Л-01
- Лабораторија за млеко и млечни производи Л-02
- Лабораторија за месо и месни производи
- Лабораторија за пчеларство
- Лабораторија за контрола на пазарен квалитет на јајца.

4. Институт за животна средина

Катедри:

- Катедра за почви
- Катедра за води и заштита од ерозија
- Катедра за екологија и заштита на животната средина

- Катедра за агрохемија.

Лаборатории во Институтот:

- Лабораторија за анализа на почви и ѓубрива Л-04
- Лабораторија за води, наводнување и фертиригација
- Лабораторија за геоинформациски системи (GIS) и далечинско управување (RS) во земјоделството
- Лабораторија за агрохемија.

5. Институт за агроэкономика

Катедри:

- Катедра за агробизнис
- Катедра за аграрна политика
- Катедра за рурален развој.

Лаборатории во Институтот:

- Лабораторија за агроэкономика и рурален развој.

6. Институт за заштита на растенијата и земјоделска техника

Катедри:

- Катедра за фитопатологија
- Катедра за ентомологија
- Катедра за земјоделска техника
- Катедра за општо поледелство.

Лаборатории во Институтот:

- Лабораторија за испитување на квалитет на семиња од земјоделски растенија Л-03
- Лабораторија за фитопатологија
- Лабораторија за ентомологија
- Лабораторија за земјоделска техника.

7. Институт за храна

Катедри:

- Катедра за квалитет и безбедност на храна
- Катедра за преработка на овошје и зеленчук
- Катедра за ботаника.

Лаборатории во Институтот:

- Лабораторија за хемиска анализа на примарни земјоделски производи и нивни преработки
- Лабораторија за определување на физичко-хемиски својства на пестицидни формулации
- Лабораторија за микробиологија и микробиолошки опасности во храна
- Лабораторија по ботаника и физиологија на растенија
- Лабораторија за микроскопска ботаника
- Лабораторија за систематика и молекуларна систематика на растенија
- Лабораторија за контрола на свежо и преработено овошје и зеленчук.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 9**

Оваа Статутарна одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Универзитетски гласник, а ќе се објави по добивањето на согласност од Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Д е к а н

Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ, с.р.

Врз основа на член 94, став 1, алинеја 1 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) и член 157, став 1, алинеја 8 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019), Универзитетскиот сенат, на 9. седница одржана на 25.3.2021 година, ја донесе следнава

О Д Л У К А

за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
- Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во *Универзитетски гласник*.

Р е к т о р

Проф. д-р Никола Јанкуловски, с.р.